

ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ-НАП 5

РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПЕРИОДОТ 2021-2023 (НАП5) - ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ

Во 2018 година, Собранието на Република Северна македонија, следејќи ги своите стратешки цели за Функционална парламентарна демократија, Отворен парламент, Парламентарна дипломатија, Безбеден парламент и Модерни и ефикасни услуги и собраниска служба и препораките на механизмот за независно на ОВП се приклучи на иницијативата за Отворено владино партнерство. Имајќи ја во предвид независноста на работата на Собранието како посебна власт во Република Северна Македонија, работата на идентификување на заложби за Отворен парламент се спроведуваше паралелно со активностите за утврдување на нови заложби за Отворена Влада во петтиот Национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Акциски план за Отворен парламент се разви во широк инклузивен процес со спроведување на хибридни настани, работилници, е-конференција за ОВП (како дел од Глобалната недела на отвореност на законодавството #GLOW2020 ко-организирана од страна на Мрежата за Отворен Парламент (OPeN)), вебинари и он-лајн консултации на нацрт текстовите на планот¹.

Врз основа на спроведените консултации, работната група за законодавна отвореност на Собранието на 7.6.2021 година го донесе Акцискиот план на Собранието 2021-2023 кон Партнерството за отворена власт.

¹ 7 организации вратија свои коментари и тоа ИДСЦС, НДИ, ФОСИМ, Здружението на Јавни Службеници на Северна Македонија, ЕКОЗВОН, рурална коалиција, и регионалниот директор на ПОВ за Европа

1. СОБРАНИЕТО ЗА ГРАЃАНИТЕ СО ОТВОРЕН ОДГОВОР И ОТВОРЕНО ОПОРАВУВАЊЕ ОД КОВИД 19 ПАНДЕМИЈАТА

- Изработка на on-line портал за отворени податоци за полесен пристап до информации за граѓаните
- Платформа за предлози и иницијативи од граѓаните до законодавната власт и регистар на граѓански организации
- Дигитална безбедност преку дигитални потписи за пратеници и собраниската служба

2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

- Изработка на нова интернет страница на собранието за подобро информирање на граѓаните
- Целосно функционален собраниски тв канал
- Изработка на софтверско решение за следење на законодавниот процес од јавноста
- Отворање на е-архива софтверот за пребарување од јавноста
- Набавка на камери со пропратна опрема за интернет пренос на седници

3. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ/ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ

- Изработка на репортажи и запознавање на јавноста за промовирање на работењето на канцелариите за контакт со граѓаните
- Спроведување на активности за промоција на партнерството за отворена власт
- Набавка на софтверско решение за овозможување на превод од говор на текст

Координацијата, спроведувањето и следењето на Акцискиот план ќе се врши од страна на Собранието на Република Северна Македонија за што ќе го информира Министерството за информатичко општество и администрација и ќе обезбедува информации на порталот за ОВП (www.ovp.gov.mk).

**1.СОБРАНИЕТО ЗА ГРАЃАНИТЕ СО ОТВОРЕН ОДГОВОР И ОТВОРЕНО ОПОРАВУВАЊЕ ОД КОВИД 19
ПАНДЕМИЈАТА**

**1.1 ИЗРАБОТКА НА ON-LINE ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОЛЕСЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРАЃАНИТЕ**

јули 2021 – јули 2022

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?		Собранието препознава дека отворените податоци можат да придонесат за транспарентноста, отвореноста и учество на јавноста во работата на законодавната власт. За таа цел Собранието ќе креира софтверска алатка за податочни сетови.			
Главна цел на заложбата		Системски онлине пристап до податочни сетови од законодавната власт, за подобар пристап и пребарување од јавноста.			
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Софтверската алатка ќе овозможи: -отворање на податочните сетови во компјутерски читливи формати; -продуцирање податочните сетови во своето секојдневно работење и хронолошки информации -објавување на метаподатоци за податочните сетови; -зголемување на вклученоста на корисниците преку повторно користење на податоците (re-usage)			
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА <u>ДА</u>/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА</u>/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА</u>/НЕ 			
Дополнителни информации		/			
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување

1.1.1.	Предвидена постапка во планот за јавни набавки за 2021 година и обезбедни средства од донација	Подготовка на технички спецификации и тендерска документација Објавена постапка за јавна набавка	Собрание и ПСП	Мај 2021	Јуни 2021
1.1.2	Имплементација на софтверско решение	Избран економски оператор, склучен и спроведен договор	Собрание и економски оператор	Јуни 2021	Ноември 2021
1.1.2	Полнење на системот со податочни сетови	Број на креирани податочни сетови Количина на информации обработени во соодветен формат и ставени во системот	Собрание	Декември 2021	Јуни 2022
			Заложбата за прв пат се предвидува во ОГП планот 2021-2023 (Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка ПСП		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција	/		

	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС
1.СОБРАНИЕТО ЗА ГРАЃАНИТЕ СО ОТВОРЕН ОДГОВОР И ОТВОРЕНО ОПОРАВУВАЊЕ ОД КОВИД 19 ПАНДЕМИЈАТА		
1.2 ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВИ ОД ГРАЃАНИТЕ ДО ЗАКОНОДАВНАТА ВЛАСТ И РЕГИСТАР НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ јули 2021 –2022		
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	<p>Собранието има своја веб страна за информирање на јавноста. За директно вклучување на граѓани на следниов линк постои можност да се контактира со претседателот на Собранието. https://www.sobranie.mk/kontaktiraj-so-pretседателot.nspх</p> <p>Дополнително, за комуницирање со пратениците граѓаните можат да го користат следниов линк од веб страната на Собранието https://www.sobranie.mk/prashaj-go-pratenikot.nspх</p> <p>Предвидувањето на оваа заложба е системски да се подобри пристапот со прием и достава до пратениците на идеите од граѓаните и НВО. Во вториот дел за регистарот на граѓански организации ќе се адресира проблемот на поканување на НВО на настаните од законодавниот процес, без политички влијаниа на изборот на НВО та, и со подеднакво информирање на сите НВО што се во системот за настан, закон и слично на кој може да учествуваат.</p>	
Главна цел на заложбата	Да се генерира системски онлине пристап за граѓаните да доставуваат идеи до нивните претставници.	

			Системски пристап на НВО во законодавниот процес.		
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?			Активноста за изработка на платформа за предлози и иницијативи вклучува надградба на постоечките (претходно опишани) можности за контакт и комуникација со пратениците, промовирање на можностите за јавноста, администраторски решенија за прибирање на предлозите, доставување и водење евиденција на процеси по презаложбата се предлага за изработка на алатка за учество на граѓани во законодавниот процес. За регистарот на граѓански организации, идејата е да се дефинира процес на преглед и избор на нво за учество на работните тела, јавни и надзорни расправи.		
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?			<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА/НЕ</u> 		
Дополнителни информации			Програмирани средства во буџетот на Собранието од 2.000.000 денари за софтверска надградба Проектирана вредност од 840.000 денари за регистар на граѓани обезбедни од донација на ПСП		
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
1.2.1	Финансиско спроведување на заложбата	Предвидување на средства во буџетскиот циркулар Донесен буџет за 2022 година Донесен план за јавни набавки за 2022 година со предвидената постапка	Собрание	Јуни 2021	Декември 2022

1.2.2	Административно спроведување на заложбата	Објавени постапки за јавни набавки Спроведен договор со економски оператор	Собрание и економски оператор	Мај 2022	Септември 2022
1.2.3	Учество на граѓаните и организациите на граѓанското општество во законодавниот процес	Број на поднесени иницијативи преку системите Број на иницијативи разгледани од пратениците Број и вид на граѓански организации кои учествувале во работни тела, надзорни и јавни расправи.	Собрание и НВО	Декември 2022	Декември 2023
			Заложбата за прв пат се предвидува во ОГП планот 2021-2023 <i>(Тековните заложби може да ги најдете во НАП4)</i>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка ПСП		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и координатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција			

	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС Листа на организации со кој е консултиран целиот Акциски план
--	--	---

1. СОБРАНИЕТО ЗА ГРАЃАНИТЕ СО ОТВОРЕН ОДГОВОР И ОТВОРЕНО ОПОРАВУВАЊЕ ОД КОВИД 19 ПАНДЕМИЈАТА

1.3 ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕКУ ДИГИТАЛНИ ПОТПИСИ ЗА ПРАТЕНИЦИ И СОБРАНИСКАТА СЛУЖБА

јули 2021 – декември 2022

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	Прашањето за работа од далечина беше наменато од корона пандемијата. За таков тип на работа освен потребната ИКТ опрема, за процесните дејствија согласно деловникот се појави потребата за дигитална авторизација. Ова е регулирано со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги и освен набавката на дигиталните сертификати опфаќа и софтверски прилагодувања и други барања кои произлегуваат од законот заедно со обука за целните групи.
Главна цел на заложбата	Активноста се предлага со цел да се придонесе кон дигитализација на аспекти од работата на Собранието кои барат физичко присуство за авторизација/потпишување документи. Наместо тоа со предложената активност се става можност за користење на дигитален потпис.
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?	Заложбата се предлага за обезбедување и користење на дигитални токени за електронски потписи за пратениците и собраниската служба. Доколку не може да се учествува физички на пленарна или на седница на работно тело, процесно дејствие пратеникот да може да прави од далечина.
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?	➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ

			<p>➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА/НЕ</u></p> <p>➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА/НЕ</u></p>		
Дополнителни информации			<p>Активноста ќе се спроведе имајќи ги во предвид, и условено со, соодветни измени и дополнувања на Деловникот на Собранието во врска со можноста пратениците да ги користат дигиталните токени за електронски потписи.</p> <p>Проектирана вредност од 1.800.000 денари со средства од донација</p>		
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
1.3.1	Донесување на измени и дополнувања на Деловникот на Собранието во врска со можноста пратениците да ги користат дигиталните токени за електронски потписи	Прашање на политички договор и консензус меѓу партиите	Собрание	/	/
1.3.2	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Објавена постапка за јавна набавка	Собрание	/	/
1.3.3	Олеснување на користењето и обезбедување континуитет на употреба	Инсталирање и обука	Собрание	/	/
			<p><i>Заложбата за прв пат се предвидува во ОГП планот 2021-2023</i></p> <p><i>(Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)</i></p>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			<p>Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието</p> <p>Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието</p>		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		

Email		parl.inst@sobranie.mk
Телефон		
Други вклучени субјекти	Владини министерства, одделение/агенција	
	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦ Листа на организации со кој е консултиран целиот Акциски план

2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

2.1 ИЗРАБОТКА НА НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА СОБРАНИЕТО ЗА ПОДОБРО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

јули 2021 - декември 2022

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	Собранието има своја веб страна, која има податоци за проактивно информирање на јавноста. Од анализите правени и со технолошкиот развој Собранието смета дека веб страната треба да се надргади да може да биде полесно пребралива, поорганизирана и да нуди повеќе информации за граѓаните. Во Програмата за парламентарна поддршка е испланирано и буџетирано изработка на нова веб страна.
Главна цел на заложбата	Активноста се предлага со цел да се придонесе кон реорганизација на податоците, начинот на

	полнење и навремено внесување, системи на пребарување по документи.				
	Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Заложбата се предлага за изработка на нова интернетска страна на Собранието.		
	Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА/НЕ</u> 		
	Дополнителни информации		Проектирана вредност од 5.082.219 денари со средства обезбедни од Швајцарската конфедерација		
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
2.1.1	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Обезбедени средства од ПСП и објавена јавна набавка	Собрание	Април 2021	Декември 2021
2.1.2	Оперативно спроведување на заложбата	Спроведување на договор за надградба на веб страната	Собрание	Јули 2021	Март 2022
2.1.3	Функционална веб страна	Број на отварања на веб страната Број на симнатаи информации и документи	Собрание	Март 2022	Декември 2023
			<p><i>Тековна заложба пренесена од ОГП планот 2019-2021</i></p> <p><i>(Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)</i></p>		

Водечка институција за спроведување		СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување		Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието
Функција, Одделение		Сектори во службата на Собранието
Email		parl.inst@sobranie.mk
Телефон		
Други вклучени субјекти	Владини министерства, одделение/агенција	
	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС
2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА		
2.2 ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНАЛЕН СОБРАНИСКИ ТВ КАНАЛ		
јануари 2021 - декември 2023		
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?		Собранието има сопствен телевизиски канал на кој може да ја информира јавноста проактивно за тековните процеси во живо или со снимки. Работењето на собранискиот канал има институционална организација преку функционирањето на Советот на собранискиот канал. Собранието смета дека каналот е ресурс преку кој може подобро да ја запознае јавноста за својата работа и да ја зголеми гледаноста.

Главна цел на заложбата		Активноста се предлага со цел да се зголеми гледаноста на Собранискиот ТВ канал преку реформа на каналот, преку содржините што ќе ги нуди од работата на Собранието и преку дефинирана програмска шема со модерна опрема и обучени луѓе.			
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Заложбата се предлага за реформирање на Собранискиот ТВ канал.			
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ ДА/НЕ 			
Дополнителни информации		Проектирана вредност од 15.529.000 денари со средства обезбедни од Швајцарската конфедерација			
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
2.2.1	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Обезбедени средства Спроведена постапка за јавна набавка Склучен договор со економски оператор		Јуни 2021	Декември 2022
2.2.2	Обезбедување на административни капацитети	Објава на оглас за ангажирање на 7 собраниски службеници		Септември 2021	Декември 2022
			<p><i>Тековна заложба пренесена од ОГП планот 2019-2021</i></p> <p><i>(Тековните заложби може да ги најдете во НАП4)</i></p>		

Водечка институција за спроведување		СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување		Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието
Функција, Одделение		Сектори во службата на Собранието
Email		parl.inst@sobranie.mk
Телефон		
Други вклучени субјекти	Владини министерства, одделение/агенција	
	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС

2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

2.3 ИЗРАБОТКА НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЗАКОНОДАВНИОТ ПРОЦЕС ОД ЈАВНОСТА

јули 2021 - декември 2022)

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	Текот на законодавната постапка може да се следи преку интернетската страна на Собранието. Пребарувањето не оди според документ (предлог закон), туку по работно тело и потребни се неколку чекори и искуство во пребарувањето за да се најдат информациите.
---	--

Главна цел на заложбата		Активноста се предлага со цел јавноста да може во реално време да следи во која фаза се предлог законите и какви се роковите во постапката од денот на приемот се до донесувањето и потпишувањето на указот.			
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Со ова решение, точно ќе се гледаат фазите од законодавната постапка, приемот на предлогот, прво и второ читање, пленарните седници, времето на поднесување амандмани и расправа, се до донесување на предлог законот. Повеќе информации проактивно за јавноста и точен преглед кога мооже да се поднесуваат амандмани			
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ ДА/НЕ 			
Дополнителни информации		/			
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
2.3.1	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Обезбеден буџет во 2022 година и предвидена постапка во план за јавни набавки или алтернативно опфатено како модул за надградба на постојна јавна набавка за надградба на е парламент,	Собрание и економски оепратор	Јули 2021	Декември 2022
2.3.2	Обезбедување на континуитет на употреба и одржување	Број на предлози кои се видливи на ваков начин	Собрание	Ноември 2022	Декември 2023

		Број на отвара на веб страната за увид во законите			
			<p><i>Заложбата е нова активности во ОГП планот 2021-2023</i></p> <p><i>(Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)</i></p>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			<p>Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието</p> <p>Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието</p>		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција			
		Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС		
2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА					
2.4 ОТВОРАЊЕ НА Е-АРХИВА СОФТВЕРОТ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ОД ЈАВНОСТА					
јули 2021 - декември 2022					

Кoj jавен проблем се адресира со залoжбата?		<p>Парламентарниот институт во Собранието креираше софтверско решение за Е-архива во 2016 година. Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.</p> <p>Податоците се кодифицирани почнувајќи од 1986 година со над 1.2 милиони страни документи.</p> <p>До сега оваа база се користеше интранет по барање на служба и пратениците.</p>			
Главна цел на залoжбата		Активноста се предлага со цел базата да се направи достапна и за јавноста и граѓаните да можат да ги користат документите кои се дел од базата на Е-архива.			
Како залoжбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.			
Зошто оваа залoжба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ ДА/НЕ 			
Дополнителни информации					
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување

2.4.1	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Обезбедни средства во буџетот и спроведена јавна набавка	Собрание	Мај 2022	Јули 2022
2.4.2	Обезбедување на континуитет на употреба и одржување	Број на корисници на системот од јавноста и број на симнати документи како и број на внесени и индексирани документи од Собранието за мандатите кои не се во системот	Собрание и јавност	Јули 2022	Декември 2023
			<i>Заложбата е нова во ОГП планот 2021-2023 (Тековните заложби може да ги најдете во НАП4)</i>		
Водечка институција за спроведување			Собрание		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти					
		Владини министерства, одделение/агенција	Се наведуваат/предлагаат институции за кои сметате дека е важни за имплементација на заложбата		
		Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС		
2. ПОДОБРЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА					
2.5 НАБАВКА НА КАМЕРИ СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕНОС НА СЕДНИЦИ					

јули 2021 - декември 2022

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	На интернет страната на Собранието се емитува сигналот од Собранискиот ТВ канал. Салите во Собранието не се опремени со потребната опрема за вршење на интернет пренос од седниците на работните тела за јавноста да следи во реално време седници на работни тела наместо снимки на Собранискиот канал.
Главна цел на заложбата	Активноста се предлага со цел обезбедување зголемен пристап на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?	Се зголемува пристапот на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА <u>ДА</u>/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА</u>/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА</u>/НЕ
Дополнителни информации	Проектирана вредност од 3.000.000 денари обезбедени од донација

Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
2.5.1	Финансиско и административно спроведување на заложбата	Спроведена постапка за јавна набавка на камери и пропратна опрема за вршење на директен онлајн пренос на седници	Собрание	Септември 2022	Декември 2022

	Заложбата е нова во ОГП планот 2021-2023 (Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)	
Водечка институција за спроведување	СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка	
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување	Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието	
Функција, Одделение	Сектори во службата на Собранието	
Email	parl.inst@sobranie.mk	
Телефон		
Други вклучени субјекти	Владини министерства, одделение/агенција	
	Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС
3. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ/ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ		
3.1 ИЗРАБОТКА НА РЕПОРТАЖИ И ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ		
септември 2021 - декември 2023		
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?	Собранието тековно ствара услови за работењето на овие канцеларии заедно со единиците на локалната самоуправа и во тек е ставање во функција на софтверско решение за поврзување на сите канцеларии и следење на активностите на	

			канцелариите. Секоја комуникација на граѓаните со пратениците е важна, и овој институционален облик на комуникација мора да има соодветна поддршка.		
	Главна цел на заложбата		Активноста се предлага со цел обезбедување поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.		
	Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.		
	Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО <u>ДА/НЕ</u> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ <u>ДА/НЕ</u> 		
	Дополнителни информации				
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
3.1.1	Финансиско спроведување на заложбата	Обезбедени средства во буџетот за 2022 и спроведена јавна набавка	Собрание	Февруари 2022	Март 2022
3.1.2	Административно спроведување на заложбата	Реализација на договорот за снимање и обработка на промотивните репортажи	Собрание, канцеларии за контакт со граѓани, економски оператор	Март 2022	Јуни 2022

3.1.3	Зголемена видливост на канцелариите за контакт со граѓаните и повеќе информации за јавноста за нивната улога	Број на емитувања на собраниски канал, број на прегледи на социјални мрежи и број на посети на канцелариите	Собрание, кацеларии за контакт со граѓани,	Јуни 2022	Декември 2023
			<i>Заложбата е нова во ОГП планот 2021-2023 (Тековните заложби може да ги најдете во НАП4)</i>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со Парламентарен институт		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција			
		Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС		
3. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ/ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ					
3.2 СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ					
јули 2021 - декември 2022					

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?		Република Северна Македонија е членка на иницијативата за Партнерството за отворена власт од 2011 година. Собранието стана дел како посебна гранка на власта во 2017 година со сопствен акциски план со заложби и активности. Со оглед на планирањето и динамиката за спроведување на заложбите и активностите од ПОВ планот 2021-2023, Собранието смета дека се потребни и соодветни активности за промовирање на механизмите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.			
Главна цел на заложбата		Активноста се предлага со цел промовирање на механизмите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.			
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Со повеќе настани и информации за јавноста и вклучените страни до подобро разбирање на процесот и поголем ефект од спроведувањето на заложбите.			
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ ДА/НЕ 			
Дополнителни информации		Средствата се обезбедни како донација за оваа заложба			
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување
3.2.1	Спроведување на оепративни активности за промоција на ПОВ и заложбите на Собранието	ПОВ хибридна конференција	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023
		Работилница за ПОВ за собраниската служба	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023
		Поготовка на содржини за	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023

		користење на социјални мрежи			
		Пренос на настани поврзани со ПОВ во живо на интернет	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023
		Настан за отворени податоци за Собранието и граѓанските организации	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023
		Анализа за трендовите со ПОВ и парламентите	Собрание и НДИ	Јули 2021	Јули 2023
			<i>Заложбата е нова во ОГП планот 2021-2023 (Тековните заложби може да ги најдете во <u>НАП4</u>)</i>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција			
		Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС		

3. УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИ/ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ					
3.3 НАБАВКА НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ПРЕВОД ОД ГОВОР НА ТЕКСТ					
јули 2021 - декември 2022					
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?		<p>Препознавањето на говор е важно за да се примени во автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седници на комисији, како на македонски така и на албански јазик. Дополнително има можности да се овозможи титлување на живи преноси.</p> <p>Синтеза на говор може да овозможи преточување на законски текстови во аудио фајлови за инклузија на лица со оштетен вид</p>			
Главна цел на заложбата		Активноста се предлага со цел автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седниците на комисији.			
Како заложбата ќе придонесе за решавање на јавниот проблем?		Решението ќе овозможи преточување на законски текстови во аудио фајлови, со што ќе ги направи материјалите достапни за лицата со оштетен вид.			
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ДА/НЕ ➤ ЗАЛОЖБАТА Е ВАЖНА ЗА ЈАВНА ОТЧЕТНОСТ ДА/НЕ 			
Дополнителни информации		Проектирана вредност од 2.000.000 денари ќе бидат обезбедени или како донација или во буџетот на Собранието за 2022 година			
Бр.	Достигнување	индикатори	Носител на активност	Датум на започнување	Датум на завршување

3.3.1	Финансиски административно и оепративно спроведување на заложбата	Спроведена постапка за јавна набавка, склучен договор и инсталација на софтверско решение	Собрание	Јануари 2022	Декември 2022
			<i>Заложбата е нова во ОГП планот за 2021-2023 година</i>		
Водечка институција за спроведување			СОБРАНИЕ со поддршка на Програмата за парламентарна поддршка		
Име на одговорно лице во агенцијата за спроведување			Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието Златко Атанасов, државен советник и кординатор за ПОВ за Собранието		
Функција, Одделение			Сектори во службата на Собранието		
Email			parl.inst@sobranie.mk		
Телефон					
Други вклучени субјекти		Владини министерства, одделение/агенција			
		Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални и работни групи	Вклучени партнери во ПСП се НДИ, ЦУП и ИДСЦС		